

Службен весник

на Република Македонија

Број 104

11 јули 2014, петок

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3003. Одлука за верификација на мандат на пратеник во Собранието на Република Македонија	2	3008. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави.....	5
3004. Одлука за именување на заменици на министри во Владата на Република Македонија.....	2	3009. Одлука за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците ...	6
3005. Одлука за надоместок на трошоците на учесниците во изборната кампања од чија листа на кандидат е избран претседател на Република Македонија за 2014 година и на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не е избран кандидат за претседател на Република Македонија	2	3010. Одлука за утврдување на составот на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија	6
3006. Одлука за надоместок на трошоците на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија и на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија	3	3011. Одлука за избор на претседател, членови и заменици - членови на Советот на собранискиот канал.....	6
3007. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	4	3012. Закон за мирно решавање на работните спорови(Пречистен текст).....	7
		3013. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	12
		3014. Решение за именување државен секретар во Министерството за здравство	12
		3015. Решение за именување државен секретар во Министерството за култура	12

	Стр.		Стр.
3016. Решение за именување државен секретар во Министерството за информатичко општество и администрација.....	12	3020. Правилник за изменување на Правилникот за трговија со материјал за вегетативно размножување на виновата лоза (*).....	15
3017. Решение за именување државен секретар во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор.....	12	3021. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни извештаи и годишен извештај за складираните брашна	16
3018. Програма за изменување на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2014 година.....	13	3022. Решение за запирање од извршување на Правилникот за начинот и условите за продажба и давање под закуп на деловен простор со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	18
3019. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на правното лице за техничка служба, односно заради недонесување на решение за овластување на правното лице за техничка служба.....	13	3023. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	18
		Огласен дел	1-28

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3003.

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТ НА ПРАТЕНИК ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратеникот
- Калитрина Азизи.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2751/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3004.

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" број 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА МИНИСТРИ ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменици на министри во соодветните министерства, се именуваат:

- Арбен Љабеништа, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за одбрана,
- Земри Камили, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за внатрешни работи,

- Билјана Бришкоска Бошковски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за правда,
- м-р Драгана Кипријановска, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за надворешни работи,
- Ардиан Џељадини, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за финансии,
- м-р Христијан Делев, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за економија,
- Ванчо Костадиновски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- м-р Јовица Андовски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за здравство,
- Спиро Ристовски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за образование и наука,
- Ибрахим Ибрахими, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за труд и социјална политика,
- Љупчо Пренцов, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за локална самоуправа,
- Драган Недељковиќ, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за култура,
- м-р Марта Арсовска Томовска, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за информатичко општество и администрација,
- Ниметула Халими, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за транспорт и врски и
- м-р Стево Темелковски, за заменик на министерот кој раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2758/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3005.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 86 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија" број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИЈА ЛИСТА НА КАНДИДАТ Е ИЗБРАН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА И НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ НЕ Е ИЗБРАН КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува надоместок на трошоците на учесниците во изборната кампања од чија листа на кандидат е избран претседател на Република Македонија за 2014 година и на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не е избран кандидат за претседател на Република Македонија.

Член 2

Надоместокот на трошоците на учесниците во изборната кампања од чија листа на кандидат е избран претседателот на Република Македонија Горѓе Иванов, во висина од 15 денари по добиен глас, изнесува:

- 534.910 добиени гласови X 15 = 8.023.650 денари.

Член 3

Надоместокот на трошоците на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не е избран кандидат за претседател на Република Македонија, во висина од 15 денари по добиен глас, кои освоиле најмалку 1,5 % од вкупниот број гласови од излезните граѓани на ниво на Република изнесува:

1. Стево Пендаровски

398.077 добиени гласови X 15 = 5.971.155 денари

2. Иљаз Халими

38.966 добиени гласови X 15 = 584.490 денари

3. Зоран Поповски

31.368 добиени гласови X 15 = 470.520 денари.

Член 4

Надоместокот на трошоците од членовите 2 и 3 на оваа одлука се исплатува од Буџетот на Република Македонија, најдоцна во рок од три месеца по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања врз основа на извештајот на Државната изборна комисија за спроведените избори.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2759/1

10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

3006.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 86 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ НЕ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се определува надоместок на трошоците на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија и на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија.

Член 2

Надоместокот на трошоците на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија, во висина од 15 денари по добиен глас, изнесува:

1. ВМРО - ДПМНЕ (ВМРО - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО), СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СРБИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ, НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА, ТАТКОВИНСКА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАДИКАЛНА ОБНОВА-ВАРДАР-ЕГЕЈ-ПИРИН, МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, ВМРО-ДП (ВМРО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА), ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ, ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ, ДЕМОКРАТСКА БОШЊАЧКА ПАРТИЈА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА)

481.615 добиени гласови X 15 денари = 7.224.225 денари

2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА - СДСМ, НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - НСДП, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-ЛДП, ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА-ОМ, ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА-ПДТ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНИПАЦИЈА НА РОМИТЕ - ПЦЕР, СРПСКА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА - ССМ, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА-ДСВМ И САНЏАЧКА ЛИГА-СЛ.

283.955 добиени гласови X 15 денари = 4.259.325 денари

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА - ДУИ

152.255 добиени гласови X 15 денари = 2.283.825 денари

4. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ - ДПА

65.214 добиени гласови X 15 денари = 978.210 денари

5. КОАЛИЦИЈА ГРОМ
30.849 добиени гласови X 15 денари=462.735 денари.

6. НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТСКА ПРЕРОДБА-НДП
14.691 добиени гласови X 15 денари=220.365 денари.

Член 3

Надоместокот на трошоците на учесниците во изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници во Собранието на Република Македонија, во висина од 15 денари по добиен глас, кои освоиле најмалку 1,5 % од вкупниот број гласови од излезните граѓани на ниво на изборна единица изнесува:

1. ВМРО-НАРОДНА ПАРТИЈА (ВМРО - НП)
8.975 добиени гласови X 15 денари = 134.625 денари

2. ДОСТОИНСТВО ЗА МАКЕДОНИЈА

50 добиени гласови X 15 денари=750 денари.

Член 4

Надоместокот на трошоците од членовите 2 и 3 на оваа одлука се исплатува од Буџетот на Република Македонија, најдоцна во рок од три месеца по поднесувањето на финансискиот извештај за изборната кампања врз основа на извештајот на Државната изборна комисија за спроведените избори.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2760/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3007.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став (5) и 119 став (1) од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 95/14), во точката I. потточка 1. Комисија за уставни прашања под в) за членови во точката 6) зборовите „Илија Димовски" се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимовска", а во точката 7) зборовите „Сашо Акимоски" се заменуваат со зборовите „Андон Чибишев".

Под г) за заменици на членовите во точката 7) зборовите „Павле Саздов", се заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа".

Во потточка 2. Законодавно - правна комисија под а) за претседател зборовите „Александар Николоски" се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимовска".

Под в) за членови во точката 5) зборовите „Благоја Деспотоски" се заменуваат со зборовите „Горѓи Коцабашиев", а во точката 6) зборовите „Сашо Акимоски" се заменуваат со зборовите „Андон Чибишев".

Во потточка 4. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, под г) за заменици на членовите во точката 6) зборовите „Павле Саздов" се заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа", а во точката 8) зборовите „Муса Џафери", се заменуваат со зборовите „Муса Ибраими".

Во потточка 6. Комисија за европски прашања под г) за заменици на членовите во точката 5) зборовите „Авдија Пешиќ", се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова".

Во потточка 7. Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под в) за членови во точката 4) зборовите „Владимир Горчев" се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова", а во точката 5) зборовите „Муса Џафери", се заменуваат со зборовите „Муса Ибраими".

Под г) за заменици на членовите во точката 4) зборовите „Славе Гошев", се заменуваат со зборовите „Благородна Бојациева", а во точката 5) зборовите „Шкодране Дарлишта", се бришат.

Во потточка 10. Комисија за финансирање и буџет под в) за членови во точката 6) зборовите „Благоја Деспотоски", се заменуваат со зборовите „Горѓи Коцабашиев", во точката 7) зборовите „Антонијо Милошоски" се заменуваат со зборовите „Драган Данев", а во точката 9) зборовите „Шкодране Дарлишта", се бришат.

Под г) за заменици на членовите во точката 7) зборовите „Павле Саздов", се заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа".

Во потточка 11. Комисија за економски прашања под в) за членови во точката 5) зборовите „Шкодране Дарлишта" се бришат, а во точката 6) зборовите „Муса Џафери", се заменуваат со зборовите „Муса Ибраими".

Под г) за заменици на членовите во точката 4) зборовите „Благоја Деспотоски", се заменуваат со зборовите „Горѓи Коцабашиев".

Во потточка 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под г) за заменици на членовите во точката 5) зборовите „Благоја Деспотоски", се заменуваат со зборовите „Горѓи Коцабашиев".

Во потточка 13. Комисија за транспорт, врски и екологија под г) за заменици на членовите во точката 4) зборовите „Антонијо Милошоски", се заменуваат со зборовите „Драган Данев", а во точката 5) зборовите „Авдија Пешиќ", се заменуваат со зборовите „Ристо Манчев".

Во потточка 14. Комисија за образование, наука и спорт под б) за заменик на претседателот зборовите „Владимир Горчев", се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова".

Под в) за членови во точката 7) зборовите „Рафис Аљити", се заменуваат со зборовите „Рамис Мерко".

Под г) за заменици на членовите во точката 1) зборовите „Илија Димовски", се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимовска", во точката 2) зборовите „Александар Николоски", се заменуваат со зборовите „Авдија Пешиќ".

Во потточка 16. Комисија за здравство под г) за заменици на членовите во точката 4) зборовите „Сашо Акимоски", се заменуваат со зборовите „Андон Чибишев" а во точката 5) зборовите „Славе Гошев", се заменуваат со зборовите „Благородна Бојациева".

Во потточка 17. Комисија за труд и социјална политика под в) за членови во точката 5) зборовите „Славе Гошев", се заменуваат со зборовите „Благородна Бојациева", а во точката 6) зборовите „Владимир Горчев" се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова".

Под г) за заменици на членовите во точката 6) зборовите „Трајчо Димков", се заменуваат со зборовите „Алим Билали".

Во потточка 18. Комисија за локална самоуправа под г) за заменици на членовите во точката 6) зборовите „Трајчо Димков", се заменуваат со зборовите „Алим Билали".

Во потточка 19. Комисија за еднакви можности на жените и мажите под в) за членови во точката 4) зборовите „Трајчо Димков“, се заменуваат со зборовите „Алим Билали“.

Под г) за заменици на членовите во точката 4) зборовите „Владимир Горчев“ се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова“, а во точката 6) зборовите „Шкодране Дарлишта“ се бришат.

Во потточка 20. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања под б) за заменик на претседателот зборовите „Сашо Акимоски“ се заменуваат со зборовите „Андон Чибишев“.

Под в) за членови во точката 3) зборовите „Трајчо Димков“, се заменуваат со зборовите „Алим Билали“, а во точката 4) зборовите „Павле Саздов“, се заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа“.

Под г) за заменици на членовите во точката 4) зборовите „Антонио Мишошоски“, се заменуваат со зборовите: „Драган Данев“.

П.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2761/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3008.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 100/14) во членот 3 во воведната реченица зборот „шест“ се заменува со зборовите „најмногу осум“.

Во точката 1. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија под б) членови, во точката 4. зборовите: „Владанка Авировиќ“ се заменуваат со зборовите: „Зоран Горѓиевски“.

Во точката 6. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина под б) членови, во точката 5. се додаваат зборовите „Чедомир Саздовски“.

Во точката 7. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија, под б) членови, во точката 3. зборовите: „Влатко Горчев“ се заменуваат со зборовите: „Андон Чибишев“.

Во точката 8. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток, под б) членови, во точката 4. зборовите: „Иван Иванов“ се заменуваат со зборовите „Драган Данев“.

Во точката 11. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска, под б) членови, во точката 1. зборовите „Сашо Василевски“ се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова“.

Во точката 12. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија, под б) членови, во точката 3. зборовите „Влатко Горчев“ се заменуваат со зборовите „Андон Чибишев“.

Во точката 14. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран, под б) членови, во точката 3. зборовите „Сашо Акимоски“ се заменуваат со зборовите „Алим Билали“.

Во точката 15. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска под б) членови, во точката 3. зборовите „Иван Иванов“ се заменуваат со зборовите „Драган Данев“.

Во точката 16. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка, под б) членови, во точката 2. зборовите „Илија Димовски“ се заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа“.

Во точката 18. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија, под б) членови, во точката 4. зборовите „Илија Димовски“ се заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа“.

Во точката 20. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина, под б) членови, во точката 3. зборовите „Зоран Горѓиевски“ се заменуваат со зборовите „Владанка Авировиќ“. Во точката 5. се додаваат зборовите „Роза Топузова Каревска“.

Во точката 22. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите, под б) членови, во точката 1. зборовите „Зоран Горѓиевски“ се заменуваат со зборовите „Благородна Бојациева“.

Во точката 27. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска, под б) членови, во точката 1. зборовите „Славе Гошев“ се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимовска“, а во точката 4. зборовите „Иван Иванов“ се заменуваат со зборовите „Драган Данев“.

Во точката 28. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република, под б) членови, во точката 2. зборовите „Сашо Василевски“ се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова“, а во точката 4. зборовите „Зоран Горѓиевски“ се заменуваат со зборовите „Благородна Бојациева“.

Во точката 29. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија, под а) претседател, зборовите „Трајчо Димков“ се заменуваат со зборовите „Горѓи Коцабашиев“.

Во точката 31. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД, под б) членови, во точката 2. зборовите „Трајчо Димков“ се заменуваат со зборовите „Горѓи Коцабашиев“.

Во точката 32. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република, под б) членови, во точката 1. зборовите „Славе Гошев“ се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимовска“, а во точката 3. зборовите „Илија Димовски“ се заменуваат со зборовите „Нола Исмајлоска“.

Во точката 33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија, под б) членови, во точката 2. зборовите „Сашо Акимовски“ се заменуваат со зборовите „Алим Билали“.

Во точката 38. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, под б) членови, во точката 2. зборовите „Илија Димовски“ се заменуваат со зборовите „Јасминка Дамческа“.

Во точката 40. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија, под б) членови, во точката 3. зборовите „Зоран Ѓорѓиевски“ се заменуваат со зборовите „Благородна Бојациева“.

Во точката 42. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора, под а) претседател, зборовите „Славе Гошев“ се заменуваат со зборовите „Светлана Јакимовска“.

Под б) членови, во точката 2. зборовите „Сашо Василевски“ се заменуваат со зборовите „Марија Ангелова“, а во точката 6. се додаваат зборовите „Чедомир Саздовски“.

Во точката 44. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација, под б) членови, во точката 2. зборовите „Сашо Акимовски“ се заменуваат со зборовите „Алим Билали“, а во точката 4. зборовите „Влатко Ѓорчев“ се заменуваат со зборовите „Андон Чибшев“.

Во точката 45. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска под б) членови, во точката 3. зборовите „Трајчо Димков“ се заменуваат со зборовите „Ѓорѓи Коцабашиев“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2762/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3009.

Врз основа на членот 78 став 3 од Уставот на Република Македонија и членот 2 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците ("Службен весник на Република Македонија" број 150/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

I. За членови на Комитетот за односи меѓу заедниците се избираат:

- од редот на пратениците Македонци:

- 1) Антонијо Милошоски,
- 2) Благоја Деспотоски,
- 3) Зоран Ѓорѓиевски,
- 4) Нола Исмајлоска,
- 5) Сашо Акимоски,
- 6)
- 7)

- од редот на пратениците Албанци:

- 1) Ејуп Рустеми,
- 2) Ермира Мехмети- Деваја,

- 3) Џеват Адеми,
- 4) Рафис Аљити,
- 5) Талат Џафери,
- 6) Беким Фазлиу и
- 7) Орхан Ибраими,

- од редот на пратениците Турци, Кенан Хасипи,

- од редот на пратениците Власи,

- од редот на пратениците Роми, Амди Бајрам,

- од редот на пратениците Срби, Иван Стоилковиќ

и

- од редот на пратениците Бошњаци, Авдија Пешиќ.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2763/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3010.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 26 ставови 2 и 3 од Законот за Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 104/09), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ ОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Претседател на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија е Рафис Аљити, потпретседател на Собранието на Република Македонија.

II. Заменик-претседател на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија е _____, претседател на Комисијата за финансирање и буџет.

III. Членови на Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија, се пратениците:

- 1) Илија Димовски;
- 2) Зоран Илиоски;
- 3) Светлана Јакимовска;
- 4) Ане Лашкоска;
- 5) Фатмир Имероски;
- 6) Рамис Мерко;
- 7) Газменд Алиџи;
- 8)
- 9)

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2764/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

3011.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 33 ставови 1, 2 и 3 од Законот за Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 104/09), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 10 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ

I. За претседател на Советот на Собранискиот канал се избира _____, потпретседател на Собранието на Република Македонија.

II. За членови на Советот на Собранискиот канал, се избираат пратениците:

- 1) Илија Димовски,
- 2) Драган Данев,
- 3) Славе Гошев,
- 4) Авдија Пешиќ,
- 5) Артан Груби,
- 6) Ејуп Рустеми,
- 7) Мерал Узеири Ферати,
- 8)
- 9)
- 10)

III. За заменици - членови на Советот на Собранискиот канал, се избираат пратениците:

- 1) Лилјана Затуроска,
- 2) Александар Николоски,
- 3) Благородна Бојациева,
- 4) Јасминка Дамческа,
- 5) Рафис Алџити,
- 6) Реџаил Исмаили,
- 7) Газменд Алиџи,
- 8)
- 9)
- 10)

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2765/1
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3012.

Врз основа на член 42 од Законот за изменување и дополнување на Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 јули 2014 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за мирно решавање на работните спорови.

Пречистениот текст на Законот за мирно решавање на работните спорови ги опфаќа: Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Законот за изменување и дополнување на Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14) во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена и Исправката на Законот за изменување и дополнување на Законот за мирно решавање на работните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14)

Бр. 10-1318/2
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија,
Александар Николоски, с.р.

ЗАКОН ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ (Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Член 1

Со овој закон се уредуваат начинот и постапката на мирно решавање на колективните и одделни индивидуални работни спорови, изборот, правата и обврските на помирувачот и арбитрите и другите прашања од значење за мирното решавање на работните спорови.

Постапката за мирно решавање на работните спорови се покренува и води во согласност со овој закон, ако за истиот спор не е одлучено во согласност со прописите за работните односи.

Индивидуалните работни спорови можат да се решаваат и согласно со Закон за медијација.

ОСНОВНИ ПОИМИ

Член 2

Колективен работен спор, во смисла на овој закон, се смета спор по повод склучување, измена, дополнување или примена на колективен договор, остварување на правата на синдикално организирање и штрајк (во натамошниот текст: колективен спор).

Страна во колективниот спор, во смисла на овој закон, се сметаат учесниците во склучувањето на колективниот договор во согласност со закон (во натамошниот текст: страна во спорот).

Член 3

Индивидуален работен спор, во смисла на овој закон, се смета спор по поводот откажување на договор за вработување и неисплата на плата (во натамошниот текст: индивидуален спор).

Страни во индивидуалниот спор, во смисла на овој закон, се сметаат работникот и работодавачот (во натамошниот текст: страна во спорот).

Член 4

Помирување е учество на трето неутрално лице во посредување меѓу две спротивставени страни, со цел за постигнување спогодба за мирно решавање на колективен спор.

Арбитража е учество на трета независна страна во решавање на индивидуален спор, со цел за постигнување на обврзувачко решение за предметот на спорот.

Помирувач, во смисла на овој закон, се смета лице кое дава помош на страните во колективниот спор со цел да склучат спогодба за решавање на спорот.

Арбитер, во смисла на овој закон, се смета лицето кое одлучува за предметот на индивидуалниот спор.

ОСНОВНИ НАЧЕЛА

Начело на доброволност

Член 5

Страните во колективен или индивидуален спор се слободни доброволно да одлучат за пристапување кон мирно решавање на спорот, ако со овој закон поинаку не е определено.

**Начело на независност, неутралност
и непристрасност****Член 6**

Во постапката за мирно решавање на работниот спор учествуваат страните во спорот и помирувачот, односно арбитерот, во согласност со овој закон.

Помирувачот, односно арбитерот е должен да постапува независно, неутрално и непристрасно во однос на страните или предметот на спорот.

**II. ПОСТАПКА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА
РАБОТНИТЕ СПОРОВИ****Член 7**

Мирното решавање на колективните и индивидуалните спорови по повод откажување на договор за вработување и неисплата на плата ги вршат помирувачи и арбитри, под услови и на начин утврдени со овој закон.

Член 8

Стручно-административните работи во врска со мирното решавање на колективните и индивидуалните спорови по повод откажување на договор за вработување и неисплата на плата ги врши министерството надлежно за работите од областа на трудот.

Министерството надлежно за работите од областа на трудот ги врши работите кои се однесуваат:

- водење на Регистар на помирувачи и арбитри (во понатамошниот текст: Регистарот),
- обука и стручно усовршување на помирувачите и арбитрите,
- изземање на помирувачите и арбитрите,
- постапка за издавање и одземање на лиценци на помирувачи и арбитри, согласно со овој закон,
- водење на постапката за мирно решавање на работните спорови,
- евиденција за постапките за мирно решавање на работните спорови и
- други работи предвидени со закон.

Издавањето и одземањето на лиценци го врши министерството надлежно за работите од областа на трудот, на предлог на трипартитна комисија формирана од Економско-социјалниот совет, со претставници од Министерството за труд и социјална политика, од репрезентативните здруженија на работодавачи и од репрезентативните синдикати.

Поднасловот пред членот 9 и членот 9 се избришани

Насловот на Главата III и поднасловот „Заеднички одредби“ пред членот 10 се избришани

Покренување на постапка**Член 10**

Постапка за мирно решавање на работен спор се покренува со поднесување предлог во писмена форма до министерството надлежно за работите од областа на трудот.

Странките во спорот можат да поднесат предлог заеднички или поединечно.

Предлогот содржи особено:

- 1) име, презиме и адреса, односно назив и седиште на страните во спорот и
- 2) предметот на спорот.

Кон предлогот страните во спорот доставуваат документација во врска со предметот на спорот, како и имиња на сведоците, ако ги има.

Член 11

Ако предлогот го поднела една од страните во спорот, министерството надлежно за работите од областа на трудот ги доставува предлогот и документацијата на другата страна во спорот и ја повикува во рок од пет работни дена да се изјасни дали прифаќа мирно решавање на спорот.

Ако во рокот од ставот 1 на овој член министерството надлежно за работите од областа на трудот не добие одговор за прифаќање на предлогот за мирно решавање на спорот од другата страна, ќе се смета дека предлогот за поведување постапка не е прифатен.

Определување на помирувачи, односно арбитри**Член 12**

Помирувачот, односно арбитерот спогодбено ги определуваат страните во спорот од Регистарот, во рок од пет работни дена од денот на прифаќањето на предлогот за мирно решавање на работниот спор.

Ако страните во спорот спогодбено не определат помирувач, односно арбитер, го определува министерството надлежно за работите од областа на трудот од Регистарот.

Член 13

Министерството надлежно за работите од областа на трудот го доставува предлогот и документацијата во врска со предметот на спорот на помирувачот, односно арбитерот кој е определен за конкретниот спор, во рок од три работни дена од денот на неговото определување.

Надоместок за помирувач, односно арбитер**Член 14**

Помирувачот, односно арбитерот, имаат право на надоместок во врска со мирното решавање на колективен, односно индивидуален спор.

Надоместокот од ставот 1 на овој член, се определува со Тарифник, кој го донесува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Надоместокот за помирувачот, односно арбитерот е на товар на министерството надлежно за работите од областа на трудот.

Средствата од ставот 1 на овој член се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 15

Секоја страна во спорот ги сноси своите трошоци во поглед на начинот на меѓусебното обесштетување на учесниците во мирното решавање на спорот во текот и во врска со водењето на постапката за мирно решавање на спорот.

КОЛЕКТИВЕН СПОР**Учество на помирувачот во процесот на
колективното договарање****Член 16**

Страните во колективното договарање (во натамошниот текст: страните), можат да поднесат предлог до министерството надлежно за работите од областа на трудот за учество на помирувач во процесот на колективното договарање во смисла на членот 2 став 1 од овој закон, со цел за укажување на помош и спречување на настанување на спор.

Страните можат да поднесат предлог заеднички или поединечно.

Ако предлогот го поднел еден од страните, министерството надлежно за работите од областа на трудот го доставува предлогот и документацијата до другите

учесници, со барање во рок од пет работни дена да се изјаснат дали прифаќаат учество на помирувач во процесот на колективното договарање.

Предлогот содржи: вид на колективниот договор за кој се преговара, страните, местото и времето на преговорите и име и презиме на заеднички определениот помирувач.

Помирувачот во процесот на колективното договарање:

- 1) учествува во сите фази на процесот на колективното договарање;
- 2) им укажува на страните на предлозите кои не се во согласност со закон и други прописи;
- 3) им дава стручна и друга помош на страните и
- 4) им помага на страните да постигнат спогодба, без право да наметне решение.

Помирувачот е должен да биде неутрален и непристрасен во текот на преговорите.

Учество на помирувачот во колективен спор

Член 17

Страните на колективен спор, во смисла на членот 2 став 1 од овој закон, можат да поднесат предлог до министерството надлежно за работите од областа на трудот за учество на помирувач, за укажување на помош за решавање на спорот.

Помирувачот во постапката на помирување при колективен спор:

- 1) им помага на страните да изнајдат заедничко решение за решавање на спорот;
- 2) им укажува на страните на предлозите кои не се во согласност со закон и другите прописи;
- 3) им дава стручна и друга помош на страните на независен, неутрален и непристрасен начин и
- 4) им помага на страните да постигнат спогодба, без право да наметне решение во спорот, во согласност со принципите за мирно решавање на работните спорови.

Учество на помирувачот во спорови во дејностите од општ интерес

Член 18

Во случај на штрајк или спор во дејностите од општ интерес или во дејностите во кои прекинот на работата би можел да го загрози животот или здравјето на луѓето или да нанесе штета од поголеми размери, страните во спорот се должни веднаш да пристапат кон мирно решавање на колективниот спор.

Постапката за мирно решавање на колективниот спор од ставот 1 на овој член завршува во рок од десет дена од поднесувањето на предлогот за мирно решавање на спорот.

Дејности во смисла на ставот 1 на овој член се дејности кои ги вршат работодавачите во областа на: електростопанството, водостопанството, сообраќајот, радио-телевизијата чиј основач е Република Македонија или единиците на локалната самоуправа, поштенски услугите, комуналните дејности, производството на основни прехранбени производи, здравствената и ветеринарната заштита, образованието, заштитата на децата, социјалната заштита, полицијата и одбраната.

Во случај на штрајк во дејностите од ставот 3 на овој член за времетраењето на постапката за мирно решавање на спорот од ставот 2 на овој член, штрајкот е во мирување.

Член 19

Во дејностите од членот 18 од овој закон страните во спорот се должни да поднесат заеднички предлог за помирување наредниот ден од денот на настанувањето на спорот.

Ако страните на спорот не поднесат заеднички предлог се должни да го известат министерството надлежно за работите од областа на трудот, кое во рок од два дена од денот на настанување на спорот или штрајк во дејностите од членот 18 од овој закон, по сужбена должност покренува постапка за помирување и определува помирувач од Регистарот.

Помирувачот е должен да ја започне постапката за мирно решавање на спорот, наредниот ден од денот на приемот на предлогот и документацијата за предметот на спорот и за тоа да ги известат страните во спорот.

Орган надлежен за помирување

Член 20

Постапката за помирување на колективниот спор се води пред Одборот за помирување (во натамошниот текст: Одборот).

Одборот го сочинуваат по еднаков број на преставници од страните во спорот.

Во постапката за помирување учествува и помирувачот, без право на одлучување.

Постапка за помирување

Член 21

Помирувачот е должен да ја закаже расправата во рок од три дена од денот на приемот на предлогот и документацијата за предметот на спорот и за тоа ги известува страните во спорот.

Страните во спорот се должни да определат свој претставник во Одборот и за тоа да го известат помирувачот најдоцна до денот на закажаната расправа.

Ако страните во спорот не определат свој претставник во рокот од ставот 2 на овој член, постапката на помирување ја води помирувачот со непосредни контакти со страните во спорот.

Претставниците на страните во спорот на расправата ги изнесуваат своите ставови и предлози.

Член 22

Помирувачот има право и одвоено, надвор од расправата, да прибави информации и други податоци од претставници на страните во спорот.

Член 23

Во постапката за помирување, помирувачот им помага на страните да дојдат до заеднички прифатлива спогодба без да наметнува решенија за спорот.

Одборот ја заклучува расправата во рок од 20 дена од денот на отварањето на расправата и донесува препорака за начинот на решавање на спорот (во натамошниот текст : препорака).

Член 24

Одборот ја дава препораката во писмена форма, со образложение.

За препораката е потребно да гласаат сите членови на Одборот.

Ако Одборот не донесе препорака во рок од пет дена од денот на заклучувањето на расправата, помирувачот може на странките во спорот да им предложи препорака.

Член 25

Препораката не ги обврзува страните во спорот.

Ако страните во спорот ја прифатат препораката, склучуваат Спогодба за решавање на спорот.

Ако предмет на спорот е колективен договор, Спогодбата претставува составен дел на колективниот договор.

Ако предмет на спорот не е колективен договор, Спогодбата има сила на судско порамнување.

Член 26

Страната во спорот која нема да ја прифати препораката е должна во рок од три дена од денот на доставувањето на препораката да ги наведе причините за неприфаќањето на препораката.

На предлог на помирувачот министерството надлежно за работите од областа на трудот може да ја објави препораката и причините за неприфаќање на препораката во средствата за јавно информирање.

Член 27

Постапката за помирување се завршува пред Одборот, ако страните во спорот склучат или не склучат спогодба за решавање на спорот во рок од 20 дена од денот на отворањето на расправата.

Членот 28 е избришан**ИНДИВИДУАЛЕН СПОР****Член 29**

Индивидуален спор со заедничка согласност на страните во спорот може да се решава пред арбитерот, во согласност со овој закон, ако предмет на спорот е:

- 1) откажувањето на договор за вработување и
- 2) неисплата на плата.

Ако меѓу страните во индивидуалниот спор тече судска постапка од иста фактичка и правна основа, страните во спорот се должни на судот заеднички да му поднесат барање за прекин на постапката.

Постапка пред арбитерот**Член 30**

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од три дена од денот на приемот на предлогот и документацијата за предметот на спорот и за тоа ги известува страните во спорот.

Расправата се одржува во присуство на страните во спорот и арбитерот.

Арбитерот ја отвора расправата и утврдува дали поканетите лица присуствуваат на расправа.

Ако една од страните во спорот неоправдано изостане од расправата, арбитерот може да одржи расправа во нејзино отсуство, земајќи ја предвид документацијата која таа страна ја доставила.

Секоја страна во спорот може да го повлече предлогот за покренување на постапка пред арбитерот најдоцна до денот на отворањето на расправата.

Членот 31 е избришан**Член 32**

Арбитерот ја води расправата, зема изјави од страните во спорот и од другите лица во постапката, изведува докази и се грижи во текот на постапката да се изнесат сите факти релевантни за одлучувањето.

Страните во спорот имаат право пред арбитерот да се изјаснат за предметот на спорот и да одговараат на наводите на другата страна во спорот.

Арбитерот одлучува за одлагање на расправата, по службена должност или на барање на страните во спорот.

Во случајот од ставот 3 на овој член арбитерот е должен да закаже расправа најдоцна во рок од пет дена од денот на одлагањето на расправата.

Членот 33 е избришан**Член 34**

Страните во спорот имаат право да даваат завршен збор на расправата.

Ако арбитерот смета дека предметот на спорот е расправен така да може да одлучи, ја заклучува расправата.

Член 35

Арбитерот донесува решение за предметот на спорот во рок од 30 дена од денот на отворањето на расправата.

Решението содржи:

- 1) име, презиме и адреса, односно назив и седиште на страните во спорот;
- 2) изрека;
- 3) образложение;
- 4) дата на донесување на решението и
- 5) име, презиме и потпис на арбитерот.

Против решението не е дозволена жалба.

Решението е правосилно и извршно со денот на доставувањето на страните во спорот, а ако во решението е утврдено дека дејствието кое е предмет на извршување може да се изврши во оставениот рок, решението постанува извршно со истекот на тој рок.

Член 36

Страните во спорот се должни да го известат судот за донесувањето на решението ако постапката пред судот е прекината.

IV. ПОМИРУВАЧИ И АРБИТРИ**ИЗБОР НА ПОМИРУВАЧИ И АРБИТРИ****Член 37**

Помирувач, односно арбитер, може да биде лице кое има добиено лиценца од министерството надлежно за работите од областа на трудот, на предлог на Комисијата од членот 8 став 3 од овој закон.

За добивање на лиценца од ставот 1 на овој член лицето е потребно да ги исполнува следниве услови:

- 1) да е државјанин на Република Македонија;
- 2) да има висока стручна подготовка и најмалку пет години работно искуство во областа на работните односи;
- 3) да не му е изречена санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;
- 4) да е достоинствено на должноста помирувач, односно арбитер и
- 5) да има сертификат од министерството надлежно за работите од областа на трудот за успешно завршена обука, според Програмата за обука на помирувачи и арбитри.

Лиценцата се издава на неопределено време, а истата се одзема со губење на својството на помирувач или арбитер, во случаите утврдени во членот 44 од овој закон.

Формата и содржината на лиценцата, како и начинот на нејзиното издавање со акт ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Програмата за обука на помирувачи и арбитри ја донесува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Членовите 38,39, поднасловот пред членот 40 и членот 40, поднасловот пред членот 41 и членот 41 се избришани

Член 42

Регистарот ги содржи следниве податоци:

- 1) име и презиме на помирувачот, односно арбитерот;
- 2) адреса;
- 3) стручна подготовка;
- 4) број и датум на доделување на лиценцата;
- 5) број и датум на упис во Регистарот и

6) број и датум на бришење во Регистарот.

Формата, содржината и начинот на водење на регистарот од членот 8 став 2 алинеја 1 од овој закон ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Член 43

Помирувачот и арбитерот се должни да ја пријават промената на податоците од членот 42 точки 1 и 2 на овој закон во рок од три дена од настанувањето на промената.

Член 44

Својството на помирувач и арбитар престанува:

- 1) ако дополнително се утврди дека не се исполнети условите од членот 37 од овој закон;
- 2) ако престанат да постојат условите од членот 37 од овој закон;
- 3) ако не постапува согласно со членот 50 од овој закон;
- 4) ако неоправдано не учествува во постапка за мирно решавање на работни спорови за која е избран, односно определен;
- 5) ако неоправдано ја одолжува постапката за мирно решавање на работните спорови или постапката не ја води согласно со закон;
- 6) на негово барање;
- 7) поради губење на деловна способност и
- 8) поради смрт.

Членовите 45 и 46 се избришани

ИЗЗЕМАЊЕ НА ПОМИРУВАЧ ОДНОСНО АРБИТЕР

Член 47

Странките во спорот можат до министерот надлежен за работите од областа на трудот да поднесат барање за изземање на помирувач, односно арбитер, и тоа ако:

- 1) застапува некоја од страните во спорот или ја застапувал во последните пет години некоја од страните во спорот;
- 2) е во крвно сродство во прва линија до кој било степен, а во странична линија до четврт степен со некоја од страните во спорот, односно ако брачниот другар или сродник по женско сродство до втор степен со некоја од страните во спорот;
- 3) е во работен или членски однос со некоја од страните во спорот или таквиот однос настанал последните две години и
- 4) е поврзан со страните во спорот на кој било друг начин кој би можел да влијае на неговата непристрасност.

Помирувачот и арбитерот по службена должност водат грижа за причините за изземање во текот на постапката и се должни за нив да го известат министерот надлежен за работите од областа на трудот.

Министерот надлежен за работите од областа на трудот одлучува за изземање на помирувач, односно арбитер по добивањето на известување од помирувачот, односно арбитерот и на барање на страните во спорот во рок од осум дена од дознавање на причините за изземање.

Во случај на изземање постапката за мирно решавање на работниот спор продолжува по изборот на нов помирувач, односно арбитер во согласност со овој закон.

ДОЛЖНОСТИ И ПРАВА НА ПОМИРУВАЧОТ И АРБИТЕРОТ

Должности на помирувачот и арбитерот

Член 48

Помирувачот и арбитерот се должни да постапуваат совесно и според своето најдобро знаење, со цел за решавање на спорот меѓу страните во спорот.

Членот 49 е избришан

Член 50

Помирувачот и арбитерот, се должни да го известуваат министерството надлежно за работите од областа на трудот за покренувањето, текот и завршувањето на постапката за мирно решавање на работниот спор.

Помирувачот и арбитерот се должни по еден примерок од склучена спогодба за решавање на колективен спор, односно за донесено решение за индивидуален спор да достават до министерството надлежно за работите од областа на трудот, во рок од пет работни дена од денот на склучувањето на спогодбата, односно донесувањето на решението.

Поднасловот пред членот 51 и членот 51 се избришани

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ СПОРОВИ

Член 52

Министерството надлежно за работите од областа на трудот води евиденција за постапките за мирно решавање на работните спорови.

Евиденцијата содржи особено:

- 1) име, презиме и адреса, односно назив и седиште на страните во спорот;
- 2) име и презиме на помирувачот односно арбитерот;
- 3) предметот на спорот;
- 4) дата на покренување на постапка и
- 5) дата и начинот на завршувањето на спорот.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 53

(член 53 од Законот објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр. 87/2007)

Владата ќе именува директор на Советот во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Советот започнува со работа од денот на именувањето на директорот на Советот.

Изборот на помирувачите и арбитрите и нивниот упис во Именикот, во согласност со овој закон ќе се изврши во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на постапката за мирно решавање на работните спорови ќе се применуваат од 1 јануари 2008 година.

Член 54

(член 41 од Законот објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр. 27/14)

Министерот надлежен за работите од областа на трудот ќе ја донесе Програмата за обука за помирувачи и арбитри, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Подзаконскиот акт за формата и содржината на лиценцата, како и начинот на нејзиното издавање од членот 37 став 4 од овој закон, министерот надлежен за работите од областа на трудот ќе го донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Тарифникот за надоместок на помирувачот и арбитерот од членот 14 став 2 од овој закон, министерот надлежен за работите од областа на трудот ќе го донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 55

(член 43 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2015 година.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3013.

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 јули 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1. За државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Бесир Јашари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5496/1
7 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3014.

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 јули 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

1. За државен секретар во Министерството за здравство се именува Насуф Ипџа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5497/1
7 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3015.

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 јули 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА

1. За државен секретар во Министерството за култура се именува Бехиудин Шехаби.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5498/1
7 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3016.

Врз основа на член 39-а став 2 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 јули 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

1. За државен секретар во Министерството за информатичко општество и администрација се именува Јахи Јахија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5499/1
7 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3017.

Врз основа на член 39-а од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 јули 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

1. За државен секретар во Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор се именува Ејуп Аљими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5500/1
7 јули 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3018.

Врз основа на член 99 став (7) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 55/2013, 163/2013 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.6.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Во Годишната Програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2014) во делот “ЧЕТВРТ ДЕЛ”, глава III во точката 1 табелата 1 се менува и гласи:

Табела 1

Реден број	Подружница	Вкупно деловен простор	
		број	површина во м ²
1	2	3	4
1	Скопје	528	87.061,54
2	Битола	441	25.921,37
3	Охрид	13	1.460,23
4	Прилеп	16	3.882,00
5	Кичево	9	237,23
6	Кочани	7	111,21
7	Куманово	155	7.355,55
8	Штип	23	1.145,00
9	Кавadarци	17	887,16
10	Струмица	20	1.289,80
11	Тетово	47	1.286,85
12	Велес	28	746,00
13	Дирекција	2	129,25
	административна барака	1	220,00
	Вкупно	1.307	131.733,19

Во ставот 2 бројот “1.308” се заменува со бројот “1.307” и износот “131.918,19” се заменува со износот “131.733,19”.

Во ставот 3, бројот “529” се заменува со бројот “528” и износот “87.246,54” се заменува со износот “87.061,54”.

Табелата 1.А се менува и гласи:

Ред. бр.	Подружница	ТРАЕН КАРАКТЕР		ВРЕМЕН КАРАКТЕР		Вкупно деловен простор на стопанисување
		Годи	Момталска	Годи	Момталска	
1	2	3	4	5	6	7
1	Скопје	343	0	67	118	528
2	Битола	386	0	23	32	441
3	Охрид	9	0	0	4	13
4	Прилеп	16	0	0	0	16
5	Кичево	9	0	0	0	9
6	Кочани	7	0	0	0	7
7	Куманово	68	0	7	80	155
8	Штип	20	0	0	3	23
9	Кавadarци	13	0	4	0	17
10	Струмица	13	0	0	7	20
11	Тетово	14	0	0	33	47
12	Велес	9	0	0	19	28
13	Дирекција	2	0	0	1	3
	Вкупно	909	0	101	297	1.307

Во ставот 4 бројот “1.308” се заменува со бројот “1.307” и бројот “910” се заменува со бројот “909”.

Табелата 2 се менува и гласи:

Ред. бр.	Подружница	Број на делови и административни	Површина на деловниот простор во м ²	Вкупно платирани компанија закупнина	Одржување на деловен простор иливирани 18%
1	2	3	4	5	6
1	Скопје	528	87.061,54	55.000.000,00	8.800.000,00
2	Битола	419	24.625,30	34.000.000,00	5.440.000,00
3	Охрид	13	1.460,23	397.632,00	63.621,12
4	Прилеп	18	4.051,00	1.500.000,00	240.000,00
5	Кичево	9	237,23	927.000,00	148.320,00
6	Кочани	7	111,21	108.000,00	17.280,00
7	Куманово	153	7.299,75	10.000.000,00	1.600.000,00
8	Штип	22	1.090,00	550.000,00	88.000,00
9	Кавadarци	17	887,16	150.000,00	24.000,00
10	Струмица	20	1.289,80	300.000,00	48.000,00
11	Тетово	47	1.286,85	1.320.000,00	211.200,00
12	Велес	28	746,00	2.160.000,00	345.600,00
13	Дирекција	2	129,25		
	административна барака	1	220,00		
	Вкупно	1.284	130.495,32	106.412.632,00	17.026.021,12

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”

Бр. 42-4961/1
25 јуни 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3019.**

Врз основа на член 56 став (7) од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13 и 164/13) министерот за економија, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА, ОДНОСНО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на правното лице за техничка служба, односно заради недонесување на решение за овластување на правното лице за техничка служба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/13), Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.25-1531/3
8 јули 2014 година
Скопје

Министер
за економија,
Беќим Незири, с.р.

ПРИЛОГ**ДО: ПИСАРНИЦАТА НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА****БАРАЊЕ**

заради недонесување на решение за одбивање на барањето за овластување на правното лице за техничка служба, односно заради недонесување на решение за овластување на правното лице за техничка служба

Од:

Назив на правното лице подносител на барањето:

Седиште на правното лице:

Телефон на овластеното лице

Е-адреса на овластеното лице

Краток опис поради што се поднесува барањето

Молам согласно рокот утврден во член 56 став (8) од Законот за возила, министерот за економија да постапи по барањето на правното лице поднесено до Министерството за економија под бр. _____ од _____. 20__ година.

Напомена: Подносителот на барањето, со барањето ја поднесува целокупната документација во копија и приложува уплатница за платена административна такса од 250 денари.

Скопје,

_____ година

(мп)*

Подносител на барањето

* „За трговските друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва“.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3020.

Врз основа на член 6 став 2, член 8 ставови 11 и 12 член, 15 став 2, член 16 став 3 член 17 став 3, член 18 став 5, член 27 став 13 и член 29 став 2 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14),), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТРГОВИЈА СО МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕГЕТАТИВНО РАЗМНОЖУВАЊЕ
НА ВИНОВАТА ЛОЗА (*)

Член 1

Во Правилникот за трговија со материјал за вегетативно размножување на виновата лоза (*) ("Службен весник на Република Македонија" бр. 116/11), Прилогот 3 се заменува со нов Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.18-215
1 јули 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

(*) Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство

Прилог 3

До
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
- Управа за семе и саден материјал
-Официјален орган за сертифицирање

ПРИЈАВА

За стручна контрола за производството на материјал за размножување и саден
материјал од винова лоза за _____ година

Снабдувач _____
Адреса / тел / факс / е – mail _____
Регистарски број (РБС) _____
Место на производство _____

Р.бр	Категорија на материјал за размножување * и здравствен статус **	Вид на материјал за размножување ***	Сорта, клон	Подлога	Копичина бр.	Број партија	Место на производство	Старост (год.)	Потекло на материјалот за размножување употребен за производството	
									Сертификат за конечно сертифицирани матични растенија (број и датум)	Сертификат за набавен материал за размножување (број, датум)

* Предосновен
Основен материјал
Сертифициран
Стандарден (САС)

***Резници
Ожилени резници
Калем гранки
Лозови садници и др.

**Безвирусен (Б.В.)
Тестиран на вируси (Т.В.)

Датум _____
Место _____

м.п.

Пријавил:

(Име и презиме)

*За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

3021.

Врз основа на член 16-з став (5) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/10, 53/11, 55/12 и 106/13) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ
НА МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛАДИРАНИТЕ БРАШНА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни извештаи и годишен извештај за складираните брашна („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/14) во членот 2 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Месечните извештаи од став (1) на овој член содржат податоци за: назив на извештајот, назив на операторот со брашно, локација на операторот-регион/подрачје (адреса, населено место, општина), локација на силосот односно магацинот, големина на капацитетот за складирање и производство (во тони брашно), вид на брашно (пченично, пченкарно или `ржано), тип на брашно, број и вид на пакувања, количина на преодни залихи пренесени од претходен месец, произведени и/или увезени количини брашно, преземени и испорачани количини на брашно од сопствено производство и/или од увоз, како и залихи на брашно од сопствено производство и/или од увоз на крај на месецот, дата, место за печат и потпис на одговорното лице во правното лице.“

Член 2

Во членот 3 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Годишниот извештај од став (1) на овој член содржи податоци за: назив на извештајот, назив на операторот со брашно, локација на операторот-регион/подрачје (адреса, населено место, општина), локација на силосот односно магацинот, големина на капацитетот за складирање и производство (во тони брашно), вид на брашно (пченично, пченкарно или `ржано), тип на брашно, број и вид на пакувања, произведени и/или увезени количини брашно, преземени и испорачани количини на брашно од сопствено производство и/или од увоз од претходната година, како и залихи на брашно од сопствено производство и/или од увоз на крај на годината, дата, место за печат и потпис на одговорното лице во правното лице.“

Член 3

Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-3215/7
30 јуни 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог 1

Извештај за складирани брашна за месец _____ 20 ____ година

Назив на операторот со брашно _____

Локација на операторот регион/подрачје (адреса, населено место, општина) _____

Локација на силосот односно магацинот _____ и

Големина на капацитетот за складирање и производство (во тони брашно) _____

Вид на брашно (пченично, пченкарно или ржано)	Тип на брашно	Број на пакува- ња	Вид на пакува- ња	Количина на предни залихи пренесени од претходен месец	Произведени и/или увезени количини брашно			Преземени и испорачани количини на брашно од сопствено производство и/или од увоз			Залихи на брашно од сопствено производство и/или од увоз на крај на месецот		
					Произведе- ни (тони)	Увезени (тони)	Вкупно (тони)	Од сопствено произвед- ство (тони)	Од увоз (тони)	Вкупно (тони)	Од сопствено производство (тони)	Од увоз (тони)	Вкупно (тони)

М.П.*

*За трговски друштва не е задолжителна употреба
на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Дата _____

Потпис на одговорното
лице во правното лице _____

Прилог 2

Извештај за складирани брашна за 20 ____ година

Назив на операторот со брашно _____

Локација на операторот регион/подрачје (адреса, населено место, општина) _____

Локација на силосот односно магацинот _____ и

Големина на капацитетот за складирање и производство (во тони брашно) _____

Вид на брашно (пченично, пченкарно или ржано)	Тип на брашно	Број на пакува- ња	Вид на пакува- ња	Вкупна количина на предни залихи пренесени од претходната година	Произведени и/или увезени количини брашно			Преземени и испорачани количини на брашно од сопствено производство и/или од увоз			Залихи на брашно од сопствено производство и/или од увоз на крај на годината		
					Произведе- ни (тони)	Увезени (тони)	Вкупно (тони)	Од сопствено произвед- ство (тони)	Од увоз (тони)	Вкупно (тони)	Од сопствено производство (тони)	Од увоз (тони)	Вкупно (тони)

М.П.*

*За трговски друштва не е задолжителна употреба
на официјалниот печат согласно Законот за трговските друштва

Дата _____

Потпис на одговорното
лице во правното лице _____

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

Прилог 1

3022.

Врз основа на член 186 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14 и 97/14), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР СО КОЈ УПРАВУВА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Се запира од извршување Правилникот за начинот и условите за продажба и давање под закуп на деловен простор со кој управува Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/14.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5341/1
4 јули 2014 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3023.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13 и 41/14) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седница одржана на ден 10.7.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. Самоилова бр. 152, Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентра „МВ“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-182/12 од 5.10.2012 година, („Службен весник на РМ“ бр. 125/12) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-182/12
10 јули 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. Самоилова бр. 152, Скопје

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
10.7.2014 година

4. Датум до кога важи лиценцата
10.7.2049 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 103.01.1/12

6. Број на деловниот субјект - 5093040

7. Единствен даночен број – 4030995227909

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе го врши од фотоволтаичен систем „МВ“, со моќност од 99,5 kW, изграден на КП бр. 176/1 КО Визбегово, Општина Бутел.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производен капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство, трговија, услуги и транспорт СУПЕР МИКС Керим ДООЕЛ Скопје на ул. Самоилова бр.152, Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата,

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците,

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција,

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила, и

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на фотоволтаичен систем:

- Фотоволтаична централа „МВ“;

2. Локација на фотоволтаичниот систем на дистрибутивната мрежа:

- Во Општина Бутел на КП 176/1 КО Визбегово;

3. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2012 год.;
- година на завршеток на градба: 2014 год.;
- година на почеток на работа: 2014 год;
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем: 50 години;
- зголемување на капацитетот, број на фотоволтаични модули и номинална моќност по години не е предвидена;

4. Податоци за опрема:

- број на фотоволтаични модули 398 модули;
- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул тип: Canadian Solar CS6P-250P ;
- производител: Canada;
Номинални податоци за фотоволтаичен систем:
- моќност на модул 250 W; напон 30,1 V; струја 8,30 A;
- вкупна моќност на ФВ генератор: $398 \times 250 = 99,50 \text{ kW}$
- тип, производител и номинални податоци на батерија: нема батерија
- тип, производител и номинални
Податоци на инвертор:
- тип: инвертор SolarRiver 4400TL, SolarLake 4400TL x 21, инвертор SolarRiver 5200TL, x 1 , вкупно 23, производител: Германија
- номинални податоци: моќност од $21 \times 4,58 \text{ kW}$, $1 \times 5,2 \text{ kW}$, AC напон 400 V

5. Годишно сончево зрачење на таа локација: 1450 kWh/m на хоризонтална површина

6. Очекувано производство на електрична енергија: 128,565 MWh.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622

